

ВЛАСТА НИ ПРЕД ИЗБОРИ НЕ ГИ ОСТАВА СТЕЧАЈЦИТЕ НА МИРА

На стечајциве некако им тргна работата. По речиси 4 години на власт, деновиве, на месец пред избори, по којзнае кој пат, му се гости на премиерот во Владата. Наводно неделва конечно треба да се договорат колку се и да ја кажат конечната одлука на владиниот предлог, секое семејство на стечаец да добива по 4.500 денари месечно.

Тие не ја прифатија помошта по семејство, зошто тврдат дека парите се малку. Бараат да ги добиваат парите на име на физичко лице, а не на семејство. Откако се преброиле велат дека нивниот број е околу 8.000. Предлогот на премиерот беше услов во помошта да бидат вкупните месечни примања на семејствата на стечајците и тие да не надминуваат 7.800 денари. Ваквото отфрлање на предлогот отвора



мејни месечни примања се помали од 7.800 денари. Претседателот на Здружението, Стојан Стојанов, минатата седмица на премиерот Владо Бучковски и на министерот за труд и социјална политика, Стевчо Јакимовски, им пренесе дека Здружението бара да се нема никакво условување на финансиската помош со месечните приходи во семејството, но и по речиси двочасовната средба преговарачите не успеаја да ги надминат разликите. "Ограничувањето од 7.800

ДРЖАВАТА "СК ТРЕТИНА ПРОС

■ Пишува:
Арсен КОЛЕВСКИ

дилема колкави се всушност примањата во семејствата на овие луѓе.

Министерот за труд и социјална политика, Стевчо Јакимовски, на неодамнешната прес-конференција рече дека ја известиле Светска банка за новиот предлог, но не добиле никаков коментар. Неофицијалниот став на Светска банка е дека и да се најдат пари, проблемот е принципиелен, бидејќи ако веќе се создал пензиски систем, тој не треба да се нарушува со исклучоци. Со ова нормално, се согласува и ресорниот министер за труд.

СОСТОЈБИ

Во Здружението на стечајните работници со повеќе од 25 години работен стаж се децидни дека не го прифаќаат владиниот предлог парична помош да добиваат само оние стечајци чии се-

Во Здружението на стечајните работници со повеќе од 25 години работен стаж се децидни дека не го прифаќаат владиниот предлог парична помош да добиваат само оние стечајци чии семејни месечни примања се помали од 7.800 денари. Претседателот на Здружението, Стојан Стојанов, на премиерот Владо Бучковски и на министерот за труд и социјална политика, Стевчо Јакимовски, им порача дека Здружението бара да нема никакво условување на финансиската помош со месечните приходи во семејството.

Во врска со тврдењата дека списоците на стечајците биле во хаотична состојба, директорката на Агенцијата за вработување, Јасминка Делчева тврди дека нема хаотични списоци. "Има работници кои имаат 25 години работен стаж, но не им е отплатен цел", објаснува Делчева. На списоците ќе се најдат само работници со избран и платен 25 годишен стаж.

денари месечни примања за целото семејство воопшто не е прифатливо за членовите на Здружението. Бараме надоместок до ново вработување, без никакви лимити. Се појавува проблем бидејќи во вкупните семејни приходи ќе се земаат предвид и примањата на бабите, дедовците, децата", велеше минатата седмица Стојанов и дополни дека на последната средба не е постигнат конечен договор: "Деновиве, меѓу себе во Здружението треба да заземеме став и во понеделник ќе се вратиме на преговори со премиерот", изјави тогаш. Според стечајците, предлогот на Владата е лош бидејќи ги условува семејствата, младите, односно децата да не се вработуваат, со цел да не го надминат лимитот од 7.800 денари и да ја задржат помошта од државата. За ММФ и за Светска банка, кои не се согласуваат стечајците да добиваат дополнителна помош,

Стојанов вели:

"Ние немаме ништо со ММФ и со Светска банка. Ние преговараме со Владата и таа нека си каже како ќе ја затвори финансиската конструкција".

НЕВАЖЕЧКИ ДОГОВОР

А сè ќе беше поинаку доколку Владата го почитуваше првобитниот договор со стечајците. Овој договор беше поблиску до првичните позиции на Владата. Односите меѓу стечајците и власта драматично се влошија откако претседателот, под влијание на Владата, не го потпиша

но не им е отплатен цел", објаснуваше Делчева.

На списоците ќе се најдат само работници со изработен и платен 25 годишен стаж. И додека стечајците и Владата дебатираат, пратениците го усвоија Законот за поттикнување на вработувањето или модифициран Бранков закон. Тој предвидува на фирмите кои ќе вработуваат стечајци државата да им плаќа придонеси две години по ред.

"Тој закон е ист како Бранковиот закон, само може средствата да ги потрошат, тие средства да отидат попусто и оваа група луѓе по-

вторно да остане на улица, без никаква егзистенција", коментираше Стојанов по усвојувањето на Законот.

Тие веднаш изјавија дека ќе побараат Црвенковски да не го потпише Указот за овој Закон, како што не го потпиша Указот и за претходниот.

БЕЗ ПОДДРШКА

До овие преговори дојде по низа протести на работниците со повеќе од 25 години стаж, кои масовно излегоа пред Собранието. Велеа дека ако треба ќе доаѓат пред законодавниот дом секој ден сè додека не го

добијат Законот, кој треба да им обезбеди социјална сигурност.

"Не гледаме ние да работиме повеќе на машина. Нè оставија на улица, па сега ќе нè лажат, ќе ве вработиме. Кого ќе го вработат, зошто нè истераа помлади кога бевме? Очекуваме оваа држава да се замисли за оваа сиромаштија", велеа работниците.

Она што е интересно за стечајната голгота е и фактот дека ниту една пратеничка група официјално не застана зад нивното барање. На собраниските седници никако не можеше да се најде место за решавање на најгорливиот проблем на оваа социјално најзагрозена категорија наши граѓани. Едноставно, никој не побара за стечајскиот закон да се расправа на самиот почеток, па револтот кај работниците само се зголемуваше. Имаше дури и моменти кога дел од нив се обидоа насилно да преминат преку полицискиот кордон, очајни од игнорантскиот однос на "народните" избраници. Вообичаено, како и досега, вербална поддршка добија само од опозиционите партии.

"Остануваме на нивните барања, да можат луѓето да ги решат своите егзистенцијални потреби", изјави Марија Којзеклиска од ВМРО-НП.

"Тоа им го должиме на луѓето. Не попусто тие чекаат надвор, тие се борат едноставно за егзистенција", изјави Лилјана Поповска од ДОМ.

Но, големиот и владејачки СДСМ остана на својот став, Законот не може да биде донесен.

"Тие остануваат на истите позиции и ние остануваме на истите позиции, така што тоа се случува во моментот", рече пред извесно време Јани Макрадули од СДСМ.

Значи, Владата им понуди решение за ново вработување и ќе ги стимулира работодавците кои ќе вработуваат стечајци. За стечајците ваквата состојба е повеќе од јасна. Тоа е само купување време пред избори.

РЖАВА" И ЗА ЕЧНА ПЛАТА

Законот за социјално згрижување на сите стечајци.

Инаку, со денови, стечајците и претставниците на Заводот за вработување, по средбата со владиниот тим ги кроеја списоците, кои и колку работници ќе влезат во социјалниот пакет. Нивниот претставник, Стојанов, тогаш реагираше дека списоците кои ги има Заводот за вработување се комплетно хаотични.

"Луѓе кои имаат лични фирми се водат како невработени, луѓе кои се пензионирани ги водат како невработени, починати луѓе ги водат како невработени. Таа ларкдија е направена во Заводот за вработување", тогаш истакна Стојан Стојанов, претставник на стечајците.

Наспроти ова, директорката на Агенцијата за вработување, Јасминка Делчева, тврдеше дека нема хаотични списоци.

"Има работници кои имаат 25 години работен стаж,



ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ ОСТАНА НЕПОТПИШАН

На почетокот на април стечајците конечно го добија Законот кој социјално требаше да ги згрижува до пензија. Тогаш за Законот гласаа и пратениците од власта и нивните колеги од опозицијата, по неколкумесечен притисок на стечајците и талкање по владините институции.

Законот донесен неколку месеци пред изборите дополнително ќе го оптовареше Буџетот. Според анализите, 60 милиони евра во наредните 10 години или по околу 6 милиони евра годишно.

Ресорниот министер Јакимовски уште тогаш веднаш го повтори владиниот став дека Законот е неприфатлив, бидејќи е дополнителен трошок за Буџетот. Во оваа насока беше и реакцијата на ММФ дека пари за оваа намена нема и дека неговото донесување може да ги доведе во прашање аранжманите на Македонија со оваа институција.

Потоа претседателот Црвенковски одби да го потпише Законот, па така тој никогаш не стапи на сила во првобитната верзија.